



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/13 и 77/13), Министерството за економија објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

- 1. Предмет на јавниот повик е избор на најдобри бизнис планови под мотото „Биди перспективен започни свој бизнис“.** Проектот се реализира во соработка со: Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, Министерството за образование и наука, универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Државниот универзитет во Тетово, Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, Бирото за развој на образованието и Бизнис старт-ап центарот при Машинскиот факултет.
- 2. Право на учество** имаат студенти и млади претприемачи на возраст од 18 до 30 години. Секој учесник на натпреварот за најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис има право да аплицира само со еден бизнис план. Со еден бизнис план може да учествуваат најмногу 4 лица.
- 3. Услов за учество е Бизнис плановите да бидат изготвени согласно Упатството за пишување на бизнис план (во прилог на Јавниот повик).**
- 4. Критериуми** за оценување и избор на најдобри бизнис планови:

Критериум	Вредност %
Изглед на насловна страна	2
Резиме	5
Опис на производите и/или услугите	10
Анализа на пазарот и индустријата (по модел на Мајкл Портер)	13
SWOT анализа	8
Опис на системите на маркетинг и дистрибуција	8
Опис на производниот/услужниот процес	10
Менаџмент на човечки ресурси	5
Организација на фирмата (сектори, структура,...)	3
Финансиски план	13
Изводливост на бизнисот	13
Иновативност на бизнисот	10

5. 10-те најдобри бизнис планови ќе бидат презентирани пред Комисијата за изготвување на Јавен повик и за евалуација и избор на најдобар бизнис план. На најдобрите бизнис планови ќе им бидат доделени плакети, ваучери и парични награди од:

- 1 награда 330.000 денари
- 2 награда 230.000 денари
- 3 награда 140.000 денари

6. Услов за добивање на паричната награда е фомирање на претпријатие на чие што име и сметка ќе бидат префрлени средствата. Претпријатието треба да се основа по завршување на натпреварот. Носителите на бизнис планот воедно мора да бидат основачи и сопственици на претпријатието (за истото ќе треба да се приложи Решение од Централен регистар на Република Македонија за новорегистрирано претпријатие).

7. **Јавниот повик** за аплицирање на бизнис плановите трае до **15.08.2013 година**. Готовиот бизнис план и тоа:

еден пишуван примерок треба да се достави до архивата на Министерство за економија со **назнака**:

„За избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис“

Адреса:

Министерство за економија

Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје

и електронска верзија од истиот да се достави на следната Е-mail адреса: biznisplan@economy.gov.mk

За допълнителни информации
тел. (02) 3093 445; (02) 3093 431; (02) 3093 508